



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 11 јуни 1953
Број 17

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

66

На основа чл. 19 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГРАНКАТА 511 ОД ЧЛЕН 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА

Член 1

Гранката 511 во глава III од чл. 1 на Законот за општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година се изменува и гласи:

- „511 — Железнички сообраќај
- Железничка пруга Пере *Тошев
- Жван
- Изградба мостови на железнички пруги“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 54

23 мај 1953 година

Скопје.

Претседател
на Извршниот совет,
Л. Колишевски, с. р.

67

На основа чл. 19 точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ИЗВЕДУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Државните органи и установи должни се занаетчиските работи (производи и услуги) и транспортните услуги да ги издаваат во работа и извршување по пат на јавно наддавање (лицитација).

Член 2

Како занаетчиски работи и транспортни услуги во смисла на оваа уредба се сметаат:

- а) занаетчиски работи кои како стопански дејности се сметаат занаети или слични на занаети;
- б) транспортните услуги кои се вршат со запрежни и моторни возила.

Член 3

Распишување на јавно наддавање во смисла на чл. 1 од оваа уредба обавезно е за занаетчиски работи и транспортни услуги чија вредност изнесува повеќе од 20.000 динари.

Член 4

Правилник за спроведување на оваа уредба ќе пропише Државниот секретар за работи на стопанството.

Член 5

Одговорните лица на државните органи и установи кои ќе склучат договор за издавање во работа и извршување на занаетчиски работи и транспортни услуги противно на оваа уредба ќе се казнат со парична казна од 2.000-10.000 динари.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 51

23 мај 1953 година.

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Л. Колишевски, с. р.

68

На основа точка 1 од Одлуката за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ЌЕ ПРЕМИНАТ НА САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

I.

Од 1. VII. 1953 година, самостојно ќе се финансираат установите означени во точка 1 од Одлуката за финансирањето и работе-

њето на здравствените установи и тоа: општите, клиничките и специјалните болници; природните лекувалишта; опоравилиштата, санаториумите за туберкулоза, домовите за народно здравје; здравствените станици; како и амбулантите, забните амбуланти, родилните домови и станиците за брза помош во околиите и градовите во кои не се формирани домови за народно здравје.

II.

Здравствените установи од точка I на оваа Одлука се должни благовремено да ги обезбедат потребните финансиски средства преку кредит кај Народната банка на ФНРЈ, така што од 1. VII. 1953 година непречено да го продолжат своето работење.

III.

Здравствените установи од точка I од оваа Одлука ќе го заклучат своето финансиско работење со состојбата на ден 30. VI. 1953 година.

Пресметувањето со фондот за времено финансирање на здравствените установи, од каде тие се финансирале во периодот од 1 јануари до 30. VI. 1953 година, ќе го извршат во рокот и според упатствата што ќе ги пропише Државниот секретаријат за работите на буџетот и државната администрација.

IV.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 50

23 мај 1953 година

Скопје.

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

69

На основа член 12 точка 5 и член 17 став 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ВО НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

I.

Во надлежност на Државниот секретаријат за работите на буџетот и државната администрација се пренесува давањето согласност на решенијата за утврдување бројот на службеничките работни места и стручната спрема потребна за сите работни места во администрацијата на народните одбори на градовите, градските општини и околиите.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 57

23 мај 1953 година

Скопје.

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

70

На основа чл. 75 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ОСНИВАЊЕТО И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДОМОВИТЕ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Член 1

Домовите за народно здравје се здравствени установи што имаат задача да ја обединуваат целокупната здравна служба и да спроведуваат мерки за заштита и издигање на народното здравје на населението од подрачјето на нивната дејност.

Член 2

Домови за народно здравје осниваат народните одбори на околија односно град (градска општина) за подрачјето на околијата односно градот (градската општина).

Дом за народно здравје можат да осниваат заеднички народен одбор на околија и град односно градска општина.

Народните одбори на околии можат да осниваат заеднички дом за народно здравје за подрачјата на околиите.

Член 3

За остварување на своите задачи домовите за народно здравје ги вршат следните работи:

а) спроведуваат мерки за унапредување на хигиенските услови на животот на населението на своето подрачје;

б) спроведуваат мерки за сузбивање и спречување на акутни и хронични заразни болести, како и сите останати заболувања, особено од маларија, венерични болести, туберкулоза и т. н.;

в) спроведуваат мерки за здравна заштита на мајките и децата;

г) вршат лечебна служба;

д) работат на здравственото просветување на населението, во соработка со лекарските и други организации;

г) вршат стручен надзор над работата на самостојните здравствени установи, вон од составот на домот за народно здравје, здравствените станици, помошните здравствени станици и вон болничките породилишта;

е) се грижат за усовршување на здравствените кадри, кои се во состав на народните домови за народно здравје.

ж) прибираат и обработуваат статистички податоци за заболувања на теренот, обработуваат статистички податоци за работата на сите здравствени установи, за раѓањето и умирањето на жителите, како и за хигиенските прилики на своето подрачје и обработени статистички податоци ги испраќаат до надлежните органи; и

з) составуваат предлози до народниот одбор за решавање прашања од областа на заштитата на народно здравје:

Член 4

Домовите за народно здравје ги имаат по правило следните организациони единици:

- а) општа амбуланта
- б) забна амбуланта
- в) советувалиште за деца
- г) советувалиште за трудни жени
- д) хигиенска станица
- ѓ) статистичка служба, и
- е) општа администрација.

Во составот на домовите за народно здравје влегуваат и следните организациони единици: специјалистички амбуланти, училишна поликлиника односно амбуланта и болница со најмногу 100 болнички легла.

Во составот на домот за народно здравје влегуваат и диспанзери, станицата за хитна помош, лаборатории и други здравствени установи од амбулантно-поликлинички тип, до колку такви постојат или ќе бидат оснивани од народниот одбор.

Член 5

Со домот за народно здравје управува управен одбор.

Член 6

Управниот одбор на домот за народно здравје се состои од претставници на народниот одбор, заводот за социјално осигурување на чие подрачје се граѓаните, односно социјалните осигуреници, претставници на месниот синдикален совет, претставници од синдикалните организации на здравствените установи избрани на општите собранија, претставници на организациите за грижа на децата и претставници на граѓаните.

Управителот на домот за народно здравје, по својата должност, е член на управниот одбор.

Управниот одбор се состои од 7 до 11 члена, вклучувајќи го и управителот на домот за народно здравје.

Член 7

Управителот на домот за народно здравје е непосредно раководи со работата на домот. Управителот на домот за народно здравје треба да биде лекар со потребно искуство.

Член 8

За стручната работа во домот за народно здравје, како советодавен орган на управителот на домот се образува стручен совет.

Стручниот совет на домот за народно здравје го сочинуваат: управителот на домот, шефовите на организационите единици на домот, управителите на околинските здравствени станици, управителот на болницата во подрачјето на домот и поедини раководители на болничките одделенија.

Член 9

Домот за народно здравје се финансира од сопствени приходи, освен диспанзерите, училишните поликлиники, училишните амбуланти и хигиенските станици, кои се финансираат од буџетот на народниот одбор.

Домовите за народно здравје се на самостојно финансирање, а за организационите единици што се финансираат од буџетот на народниот одбор, има одделна претсметка на приходите и расходите.

Член 10

Административното и економско-финансовото послување на сите организациони единици на домовите за народно здравје се врши како единствено.

Управителот на домовите за народно здравје е наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите и е одговорен за извршување на истата.

Управителот на домот за народно здравје може одредени овластенија во поглед извршување на претсметката на приходите и расходите да ги пренесе на помошниот наредбодател.

Член 11

Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на домовите за народно здравје, ќе донесе Советот за народно здравје и социјална заштита.

Член 12

Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 49
23 мај 1953 година
Скопје.

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

Огласен Дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 4736 од 9-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 39—40, рег. бр. 45, претпријатието под фирма: Државно земјоделско стопанство „Грозд“, со седиште во с. Дуброво.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 2677 од 6-III-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: ратарство, лозарство, градинарство и сточарство.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јован К. Стојанов и книговодителот Крсто Војковски.

Бр. 4736/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија (122)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 743 од 20-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 48, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Фабрика за кислород „Лепенец“, со седиште во село Драчево — Скопско.

Претпријатието е основано со решение на Владата на ФНРЈ бр. 2106 од 3-III-1947 година, а со решението на Владата на НРМ бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под Управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на кислород и поправка на свој амбалаж.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Игнџе Л. Анчевски, а во негово отсуство или спреченост техничкиот раководител Мино Костовски, и двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 743/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (125)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 7006 од 14-V-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 32, рег. бр. 32, претпријатието под фирма: Градска работилница за преработка на кожи, со седиште во Тетово.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 6973 од 29-IV-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: преработка на кожи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Хусеини Ефреим, во границите на овластувањето.

Бр. 7006/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Тетово. (157)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација бр. 432 од 10-III-1953 година претпријатието Радио-Скопје, со седиште во Скопје, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата на НРМ бр. 1282 од 1-XII-1952

година претпријатието станува установа со самостојно финансирање.

Бр. 432/52 од Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација. (137)

Со решение бр. 1957 од 21-IV-1953 година на Народниот одбор на Градската општина-Кавадарци, Крсте Ташев е назначен за директор на Градското трговско претпријатие „Снабдител“ — Кавадарци и на должност стапил на 23-III-1953 година од која дата има право да ја потпишува, претставува и застапува фирмата на претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Вано Масларков и од 23-III-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 5740/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (139)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп бр. 8445 од 17-IV-1953 година Градската машинобраварска работилница „Димче Мирчевски-Митре“, со седиште во Прилеп, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија, бидејќи со решението на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 15739 од 25-XII-1952 год. е фузионирана.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина Прилеп, бр. 8445/53 (143)

Со решение бр. 8 од 30-I-1951 година на Градскиот народен одбор — Тетово Пандиловски Веселин е назначен за директор на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“, со седиште во Тетово, и од 1-II-1951 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Сулејмани Муарем и од 1-II-1951 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6437 од 28-IV-1953 година. (158)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 187, рег. бр. 187 е запишана Набавно продажната задруга „Атанас Мијаковски“, со седиште во с. Добровени.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 1-X-1946 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Петко Марковски и членот Атанас Јовановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5670 од 4-IV-1953 година. (67)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Црна Река“, во с. Новаци назначени се за потписници на задругата претседателот Борис Талевски и членот Мишко Јовановски и од 20-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Тодџ Миовски и Мишко Јовановски и од 20-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5150 од 4-IV-1953 година. (101)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 153, рег. бр. 153 е запишана Селанската работна задруга „Васил Главинов“, со седиште во село Мојно.

Задругата е основана на собранието од 25-III-1949 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилникот на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Блаже Трајковски и членот Најде Марковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4697 од 4-IV-1953 година. (54)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4865 од 13-III-1953 година, Набавно-продајната задруга „Слобода“ со седиште во с. Свиништа, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз бр. 1801 од 25-XII-1953 година е фузионирана со Селанската работна задруга во село Свиништа.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4865 од 13-III-1953 година (43)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4866 од 13-III-1953 година, Селанската работна задруга „Слобода“, со седиште во с. Свиништа, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз бр. 1905 од 30-XII-1952 год. задругата е реорганизирана во Општа земјоделска задруга.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4866 од 13-III-1953 година. (47)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5157 од 20-III-1953 година, Набавно-продајната задруга „Напредок“, со седиште во с. Црноец, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз бр. 1801 од 25-XII-1952 год. е фузионирана со Селанската работна задруга с. Црноец.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5157 од 20-III-1953 година (48)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5105 од 20-III-1953 година, Набавно-продајната задруга „Златен срп“, со седиште во с. Оптичари, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз бр. 1801 од 25-XII-1952 год. е фузионирана со Селанската работна задруга с. Оптичари.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5105 од 20-III-1953 година. (49)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5145 од 19-III-1953 година, Набавно-продајната задруга „Нов Живот“, со седиште во с. Беранци, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз во Битола бр. 1801

од 25-XII-1952 година е фузионирана со Селанската работна задруга с. Беранци.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5145 од 19-III-1953 година. (50)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 29, рег. бр. 29 е запишана Општата земјоделска задруга „Бранко Димов“, со седиште во село Градешница.

Задругата е основана на собранието од 8-III-1953 година. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Блаже Марковски и членот Марко Стојановски. (55)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 181, рег. бр. 181 е запишана Општата земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во село Мало Илино.

Задругата е основана на собранието од 23-VI-1952 година. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ристо Секуловски и членовите: Мите Кочовски и Радован Ристаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4607 од 4-IV-1953 година (56)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 180, рег. бр. 180 е запишана Селанската работна задруга „Дамјан Груев“, со седиште во село Суво Грло.

Задругата е основана на собранието од 25-III-1949 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајан Трајковски и членовите: Мито Груевски и Стојан Јошевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4278 од 4-IV-1953 година (57)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 172, рег. бр. 172 е запишана Општата земјоделска задруга „Краснаја Звезда“, со седиште во с. Брезово.

Задругата е основана на собранието од 21-II-1953 година. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Борис Марковски и членовите: Данаил Никлевски и Мито Гаревски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4338 од 4-IV-1953 година. (58)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 169, рег. бр. 169 е запишана Набавно-продајната задруга „Слободна Македонија“, со седиште во с. Журче.

Задругата е основана на собранието од 16-VI-1947 година. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Андон Ангеловски и членот Веле Саравовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4295 од 4-IV-1953 година. (59)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 167, рег. бр. 167 е запишана Селанската работна задруга „Стеван Митревски“, со седиште во с. Журче.

Задругата е основана на собранието од 17-IV-1949 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Русе Јоновски и членот Трајан Стевановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4296 од 4-IV-1953 година. (60)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 157, рег. бр. 157 е запишана Селанската работна задруга „Слога“, со седиште во с. Слоешница.

Задругата е основана на собранието од 15-IX-1947 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајан Јанкуловски и членовите Никола Севлиевски и Стојан Нечковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4077 од 4-IV-1953 година. (61)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 120, рег. бр. 120 е запишана Селанската работна задруга „Прогрес“, со седиште во с. Утово.

Задругата е основана на собранието од 25-I-1948 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Коле Бројаноски и членот Трајан Јошески.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3810 од 4-IV-1953 година. (62)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 114, рег. бр. 114 е запишана Селанската работна задруга „Илинден“, со седиште во с. Сопотница.

Задругата е основана на собранието од 15-IV-1949 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Љубе Илиевски и членовите: Трајан Кочовски и Миле Домазетовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4018 од 4-IV-1953 година. (63)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 95, рег. бр. 95, е запишана Општата земјоделска задруга „Единство“, со седиште во с. Цапари.

Задругата е основана на собранието од 31-I-1953 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Димко Вутичевски и членот Митре Лаковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3763 од 4-IV-1953 година. (64)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 77, рег. бр. 77 е запишана Набавно-продајната задруга „Тошлица“, со седиште во с. Слоешница.

Задругата е основана на собранието од 23-VI-1945 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Стојан Нечковски и членовите: Нове Трајановски и Никола Селвиески.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4079 од 4-IV-1953 година. (65)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 188, рег. бр. 188 е запишана Општата земјоделска задруга „Еврејка“, со седиште во с. Церово.

Задругата е основана на собранието од 15-IV-1945 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат, претседателот Јордан Наумчевски и членовите: Сарафил Стојковски и Нове Гроздановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5686 од 4-IV-1953 година. (66)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 152, рег. бр. 152 е запишана Набавно продајната задруга „Славјанско братство“, со седиште во с. Сопотница.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 1-IV-1946 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Петре Појковски и членовите: Веле Појковски и Марко Бурјановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3828 од 4-IV-1953 година. (68)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 81, рег. бр. 81 е запишана Набавно продајната задруга „Караорман“, со седиште во с. Растоица.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 14-II-1945 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Велко Сотировски и членот Веле Соколовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5746 од 4-IV-1953 година. (69)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 190, рег. бр. 190 е запишана Селанската работна задруга „Илија Симоновски“, со седиште во с. Ношпал.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 28-VIII-1948 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Тодџе Серафимовски и членот Георги Гуревски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5661 од 4-IV-1953 година. (70)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 32, рег. бр. 32 е запишана Општата земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во с. Ѓавато.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 22-II-1952 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Методија Чунковски и членот Петар Таневски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5619 од 4-IV-1953 година. (71)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 146, рег. бр. 146 е запишана Селанската работна задруга „Единство“, со седиште во с. Меџитлија.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 20-III-1949 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Везат Возатовски и членот Исмаил Лумановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5602 од 4-IV-1953 година. (72)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 76, рег. бр. 76 е запишана Набавно продајната задруга „Илинден“, со седиште во с. Смилево.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 8-V-1945 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Георги Чипуров и членовите: Душко Костантинев и Јоле Кокиновски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5531 од 4-IV-1953 година. (73)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 182, рег. бр. 182 е запишана Набавно продајната задруга „Единство“, со седиште во с. Вардино.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 10-VII-1945 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Здраве Ангеловски и членовите Миле Дуновски и Милан Јолевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5475 од 26-III-1953 година. (73)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 159, рег. бр. 159 е запишана Набавно продајната задруга „Нов живот“, со седиште во с. Лисолај.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 15-II-1947 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Фидан Венцовски и членот Каранфил Миленковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5454 од 4-IV-1953 година. (74)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 8, рег. бр. 8 е запишана Селанската работна задруга „Најде Вељанов“, со седиште во с. Ракитница.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 15-II-1949 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Јордан Вељановски и членот Миле Јанкуловски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5422 од 4-IV-1953 година. (76)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 122, рег. бр. 122 е запишана Набавно продајната задруга „Нова Македонија“, со седиште во с. Ракитница.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 26-III-1946 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Санде Алексовски и членот Миле Јанкуловски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5421 од 4-IV-1953 година. (77)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 18, рег. бр. 18 е запишана Селанската работна задруга „Нов живот“, со седиште во с. Слџе.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 15-VIII-1946 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Благоја Наловски и членовите: Јован Каревски и Богоја Гугучевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5223 од 4-IV-1953 година. (78)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 54, рег. бр. 54 е запишана Набавно продајната задруга „Мартинец“, со седиште во с. Ново Село.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 29-IX-1946 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Мито Кузмановски и членовите: Софре Димовски и Јордан Смилевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5176 од 4-IV-1953 година. (79)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 35, рег. бр. 35 е запишана Селанската работна задруга „Јордан Трајковски“, со седиште во с. Ново Село.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 20-IV-1947 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Митре Филиповски и членовите Вељан Трајковски и Мите Смилевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5175 од 4-IV-1953 година. (80)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Единство“, во с. Жабени, назначени се за потписници на задругата: претседателот Георги Димовски и членот Ристо Секуловски и од 31-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Пане Гроздановски и Тодор Димовски и од 31-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5710 од 4-IV-1953 година. (84)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Скопска околија под рег. бр. 143 е запишана Општата земјоделска задруга „Борис Димов“, со седиште во с. Катлановска Брезица.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 24-XI-1952 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат, и потпишуваат претседателот Ангеле Т. Блажевски и членот Никола Т. Божинов.

Од Советот за стопанство на НО на Скопска околија, бр. 1106 од 28-III-1953 година. (34)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Стиф Наумов“, во с. Долно Егри, назначени се за потписници на задругата: претседателот Тодор Јовановски и членот Петре Трајановски и од 14-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Васил Лазаровски и Тодор Јовановски и од 14-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4876 од 4-IV-1953 година. (82)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Лазар Колишевски“, во с. Поешево, назначени се за потписници на задругата: претседателот Јордан Митревски и членот Петко Нешевски и од 14-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Илија Колевски и Вангел Мицевски и од 14-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4857 од 4-IV-1953 година.

Во издание на „Службен весник на НРМ“
излезе од печат

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛОВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗАБЕЛЕШКИ.)

Цена 45 динари.

Порачките се примаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје.

Текушта сметка 801-Т-166.

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 5, рег. бр. 5 е запишана Селанската работна задруга „Гоце Делчев“, со седиште во с. Сладуево.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 31-I-1952 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Спирос Јовановски и членовите: Петре Наумовски и Ангеле Трајчевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5031 од 4-IV-1953 година. (81)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Нов Живот“, во с. Драгожани, назначени се за потписници на задругата: претседателот Никола Трајановски и членот Димитрија Димовски и од 30-III-1953 год. имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Огнен Каровски и Коле Домазетовски и од 30-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5629 од 4-IV-1953 година. (87)

СОДРЖИНА

	Страна
66. Уредба за изменување на гранката 511 од член 1 на Законот за општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година — — — — —	133
67. Уредба за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање — — —	133
68. Одлука за определување денот во кој здравствените установи ќе преминат на самостојно финансирање — — — —	133
69. Одлука за пренесување надлежноста за давање согласност на решенијата за систематизација на службеничките работни места во народните одбори — — — —	134
70. Упатство за оснивањето и организацијата на домовите за народно здравје — — —	134